

**05. Правосудство**

**05. Administration of justice**

## 05. Правосудство

<b>Методолошки објаснувања.....</b>	<b>188</b>
T-05.1: Пријавени и обвинети полнолетни лица според групите на кривични дела и видот на одлуката, 2013 ....	190
T-05.2: Пријавени и обвинети малолетни лица според групите на кривични дела и видот на одлуката, 2013.....	190
T-05.3: Осудени полнолетни лица според групите на кривични дела и кривичните санкции, 2013 .....	192
G-05.1: Пријавени, обвинети и осудени полнолетни сторители на кривични дела според годината на извршување на делото .....	194
G-05.2: Пријавени, обвинети и осудени малолетни сторители на кривични дела според годината на извршување на делото .....	194
G-05.3: Осудени полнолетни сторители на кривични дела според изречената казна во 2013 година .....	195
T-05.4: Осудени малолетни лица според групите на кривични дела и кривичните санкции, 2013 .....	196
T-05.5: Пријавени полнолетни лица според групите на кривични дела .....	198
T-05.6: Пријавени малолетни лица според групите на кривични дела .....	198
T-05.7: Осудени полнолетни лица според групите на кривични дела .....	199
T-05.8: Осудени малолетни лица според групите на кривични дела .....	199
T-05.9: Судови од општа надлежност .....	200
T-05.10: Начин на решавање на предметите и одлучување во Уставниот суд на Република Македонија .....	200
T-05.11: Структура на предметите во работа, според видот на надлежноста на Уставниот суд на Република Македонија .....	201
T-05.12: Адвокати и адвокатски приправници .....	201

## 05. Administration of justice

<b>Notes on methodology .....</b>	<b>189</b>
T-05.1: Reported and accused adult perpetrators by type of criminal offence and decision, 2013 .....	190
T-05.2: Reported and accused juvenile perpetrators by type of criminal offence and decision, 2013.....	190
T-05.3: Convicted adult perpetrators by type of criminal offence and penalties, 2013 .....	192
G-05.1: Reported, accused and convicted adult perpetrators of criminal offences, by year of committing the crime .....	194
G-05.2: Reported, accused and convicted juvenile perpetrators of criminal offences, by year of committing the crime .....	194
G-05.3: Convicted adult perpetrators of criminal offences according to the pronounced sentence, 2013 .....	195
T-05.4: Convicted juvenile perpetrators by type of criminal offence and penalties, 2013 .....	196
T-05.5: Reported adult perpetrators by type of criminal offence .....	198
T-05.6: Reported juveniles by type of criminal offence .....	198
T-05.7: Convicted adult perpetrators by type of criminal offence .....	199
T-05.8: Convicted juvenile perpetrators by type of criminal offence.....	199
T-05.9: Courts of general jurisdiction .....	200
T-05.10: Manner of case solving and decision making in the Constitutional Court of the Republic of Macedonia .....	200
T-05.11: Structure of cases by type of competence of the Constitutional Court of the Republic of Macedonia .....	201
T-05.12: Lawyers and law clerks.....	201

## Методолошки објаснувања

### Извори и методи за прибирање на податоците

Статистиката на правосудството се темели на податоците што се прибираат од редовните статистички истражувања за сторителите на кривични дела. Други извори на податоци се: Министерството за правда, Адвокатската комора на Република Македонија и Уставниот суд на Република Македонија.

### Опфат

Опфатот на криминалитетот како општествено негативна појава е целосен бидејќи со статистичките истражувања се опфаќаат сите полнолетни и малолетни сторители на кривични дела против кои е поведена постапка од надлежен орган (основно јавно обвинителство или основен суд), до донесувањето на правосилна пресуда.

Единици на проучување се сторителите на кривични дела. Тоа се полнолетни или малолетни лица кои извршиле кривични дела како извршители, соизвршители, поттикнувачи или како помагачи.

### Дефиниции

Полнолетни сторители на кривични дела се лица кои во времето на извршувањето на делото имале навршено 18 години возраст, против кои постапката по кривичната пријава и претходната постапка правосилно е завршена. Терминот се однесува и на обвинети и на осудени лица против кои кривичната постапка правосилно е завршена.

Малолетни сторители се лица кои во времето на извршувањето на кривичното дело имале навршено 14 години, но не навршиле 18 години, лица против кои постапката по кривичната пријава не е поведена (отфрлена пријава) или подготвителната постапка е запрена, против кои е поднесен предлог за изречување на казна-мерка, кривичната постапка пред советот за малолетници е запрена и против кои се изречени казни.

Податоците за обвинети полнолетни лица се однесуваат на сите полнолетни лица против кои во судот е поднесен обвинителен акт, обвинителен предлог против кого кривичната постапка правосилно е завршена со одлука на судот со која: постапката е запрена или обвинението е отфрлено, сторителот е ослободен од обвинението, обвинението е одбиено, изречена е мерка на безбедност, без изречување на казна или сторителот е прогласен за виновен.

Податоците за обвинети малолетни лица се однесуваат само на оние малолетници против кои кривичната постапка поведена пред советот за малолетници е правосилно завршена со одлука со која е запрена постапката или е изречена казна во односната година.

Осудени полнолетни лица се полнолетни лица прогласени виновни и против кои се изречени казни. За кривични дела на кривично одговорните сторители може да им се изречат следниве казни: затвор, парична казна, забрана за вршење професија, дејност или должност, забрана за управување со моторно возило и протерување на странец од земјата.

Спрема кривично одговорните сторители може да се применат и алтернативни мерки само кога се исполнети определени законски предуслови и одредби. На сторителите на кривичните дела може да им се изречат следниве алтернативни мерки: условна осуда, условна осуда со заштитен надзор, условно прекинување на кривичната постапка, општокорисна работа, судска опомена и куќен затвор.

Податоците за осудените лица за кривични дела се однесуваат на сите полнолетни и малолетни лица осудени со правосилна судска одлука на основните судови.

Осудени малолетни лица се малолетни лица, сторители на кривични дела, на кои им се изречени санкции-малолетнички затвор и воспитни мерки (укор, упатување во дисциплински центар за малолетници, засилен надзор од страна на родителите, посвоителот или старателот, засилен надзор во друго семејство и засилен надзор од страна на социјалниот орган).

### Notes on methodology

#### Sources and methods of data collection

Statistics on the judiciary are based on data collected through regular statistical surveys on the number of perpetrators of criminal offences. Other data sources are: the Ministry of Justice, the Bar Association of Macedonia and the Constitutional Court of the Republic of Macedonia.

#### Scope

The coverage of crime as a negative social phenomenon is complete, since statistical surveys cover all adult and juvenile perpetrators of criminal offences who are subject of a relevant procedure by the competent authority (Basic Public Prosecutor's Office or a Court of Original Jurisdiction) until the passing of an effective judgment.

Units of observation are perpetrators of criminal offences. They are adults or juveniles who have committed criminal offences as direct perpetrators, accomplices, instigators or assistants.

#### Definitions

Adult perpetrators of criminal offences are persons who, at the time of perpetration of the criminal offence, have reached 18 years of age, against whom proceedings based on the criminal charges and previous proceedings have been concluded. The term also refers to indicted and convicted persons against whom criminal proceedings have been concluded.

Juvenile perpetrators of criminal offences are persons who have reached, at the time of perpetration of the criminal offence, the age of 14, but not yet the age of 18, persons against whom criminal proceedings have not been initiated (the charges have been dropped), or the committal proceedings have been terminated, or a proposal for sentencing a penal sanction has been filed, as well as persons against whom the proceedings before the juvenile council have been terminated and against whom sanctions have been pronounced.

The data on accused adult perpetrators refer to all persons against whom, after an indictment, charges have been brought and the criminal proceedings have been effectively completed with a valid court decision, whereby the proceedings have been terminated or the indictment has been rejected and the perpetrator acquitted, the indictment has been rejected, a security measure has been pronounced, without pronouncing a sentence, or the perpetrator has been found guilty.

Data on accused juvenile perpetrators refer only to juveniles against whom criminal proceedings through a juvenile council have been concluded with a valid court decision, whereby the legal proceedings have been terminated by the council or a penal measure has been imposed (juvenile imprisonment or corrective measures).

Convicted adults are adult persons who have been found guilty as charged and against whom punishments have been imposed. The criminally accountable persons can be sentenced as follows for the crimes they have committed: imprisonment, fine, a ban from performing their profession, activity or duty and expulsion of a foreigner from the country. Alternative measures may be applied to convicted perpetrators only when certain legal pre-conditions and provisions are met. The following alternative measures may be applied to perpetrators of crimes: probation, probation with a protective supervision, probationary suspension of the criminal procedure, community service, court reprimand and house arrest.

The data on persons convicted for criminal offences refer to all adults and juveniles convicted by an effective court judgment of the courts of original jurisdiction.

Convicted juvenile persons are perpetrators of criminal offences against whom penal measures have been imposed - juvenile imprisonment or educational measures (rebuke, referral to a disciplinary center for juveniles, measures of intensified supervision by parents, by the adoptive parent or by the guardian, intensified supervision in another family and intensified supervision by the social agency).

## Т-05.1: Пријавени и обвинети полнолетни лица според групите на кривични дела и видот на одлуката, 2013

	Групи на кривични дела против: /					
	вкупно Total	животот и телото Life and body	слободите и правата на човекот и граѓанинот The freedoms and rights of humans and citizens	честа и угледот Honour and reputation	половата слобода и половиот морал Sexual freedom and sexual morality	имотот Property
<b>Кривични пријави</b>	<b>34 436</b>	<b>943</b>	<b>583</b>	<b>7</b>	<b>108</b>	<b>24 595</b>
Познати сторители	15 012	922	561	6	100	5 760
<b>Исход од постапката</b>						
Отфрлена пријава	4 301	257	229	2	19	1 402
Прекината истрага	89	2	1	-		49
Запрена истрага	548	24	9	-	11	222
Поднесен обвинителен акт-предлог	10 074	639	322	4	70	4 087
Непознати сторители	19 424	21	22	1	8	18 835
<b>Обвинети</b>	<b>12 297</b>	<b>1 505</b>	<b>407</b>	<b>479</b>	<b>78</b>	<b>4 822</b>
<b>Исход од кривичната постапка</b>						
Запрена постапка	1 674	418	63	441	2	370
Ослободени од обвинение	423	53	27	14	5	144
Обвинението е одбиено	602	103	27	5	1	218
Изречена мерка на безбедност без изречување на казна	59	11	7	1	6	17
Прогласени за виновни	9 539	920	283	18	64	4 073

## Т-05.2: Пријавени и обвинети малолетни лица според групите на кривични дела и видот на одлуката, 2013

	Групи на кривични дела против: /			
	вкупно Total	животот и телото Life and body	слободите и правата на човекот и граѓанинот The freedoms and rights of humans and citizens	половата слобода и половиот морал Sexual freedom and sexual morality
<b>Кривични пријави</b>	<b>1 005</b>	<b>66</b>	<b>5</b>	<b>19</b>
<b>Исход од постапката</b>				
Постапката не е поведена	174	5	2	2
Подготвителната постапка е запрена	131	6		3
Поднесен предлог за изречување на казна-мерка	700	55	3	14
<b>Обвинети</b>	<b>657</b>	<b>57</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
<b>Исход од кривичната постапка</b>				
Запрена постапка пред советот	182	18	-	-
Одлука за примена на мерка на безбедност	2	-	-	-
Одлука за изречување на казна-воспитна мерка	473	39	5	5

## T-05.1: Reported and accused adult perpetrators by type of criminal offence and decision, 2013

Type of crime against					
јавните финансии, платниот промет и стопанството	правниот сообраќај	безбедноста на јавниот сообраќај	вооружените сили	јавниот ред	други групи на кривични дела и вон Кривичниот законик
Public finances, payment operations and the economy	Legal transactions	Traffic safety	The armed forces	The public order	Other crimes and those outside Criminal Law
<b>510</b>	<b>491</b>	<b>2 882</b>	<b>14</b>	<b>1 153</b>	<b>3 150</b> <b>Criminal charges</b>
461	490	2 723	14	1 123	2 852 <b>Known perpetrators</b>
					<b>Result of proceedings</b>
51	199	917	2	148	1 075 <b>Complaints dismissed</b>
4	1	3	1	4	24 <b>Investigations suspended</b>
49	16	13	-	65	139 <b>Investigations halted</b>
357	274	1 790	11	906	1 614 <b>Indictment</b>
49	1	159	-	30	298 <b>Unknown perpetrators</b>
<b>336</b>	<b>342</b>	<b>1 839</b>	<b>4</b>	<b>758</b>	<b>1 727</b> <b>Indicted persons</b>
					<b>Result of proceedings</b>
51	30	97	-	65	137 <b>Investigation terminated</b>
6	9	25	-	17	123 <b>Charges dropped</b>
24	18	43	-	46	117 <b>Charges rejected</b>
-	-	4	-	8	5 <b>Security measure prior to sentencing</b>
255	285	1 670	4	622	1 345 <b>Convicted persons</b>

## T-05.2: Reported and accused juvenile perpetrators by type of criminal offence and decision, 2013

Type of crime against				
имотот	правниот сообраќај	безбедноста на јавниот сообраќај	јавниот ред	други групи на кривични дела и вон Кривичниот законик
Property	Legal transactions	Traffic safety	The public order	Other crimes and those outside Criminal Law
<b>745</b>	-	<b>28</b>	<b>117</b>	<b>25</b> <b>Criminal charges</b>
				<b>Result of proceedings</b>
152	-	4	5	4 <b>No action taken</b>
98	-	1	20	3 <b>Committal proceedings terminated</b>
495	-	23	92	18 <b>Penalties prescribed</b>
<b>500</b>	-	<b>30</b>	<b>34</b>	<b>26</b> <b>Indicted persons</b>
				<b>Result of proceedings</b>
145	-	6	9	4 <b>Investigation terminated by juvenile court</b>
2	-	-	-	- <b>Security measures</b>
353	-	24	25	22 <b>Punishment and correctional measures</b>

Т-05.3: Осудени полнолетни лица според групите на кривични дела и кривичните санкции, 2013

	Групи на кривични дела против: /					
	вкупно	животот и телото	слободите и правата на човекот и граѓанинот	честа и угледот	половата слобода и половиот морал	имотот
	Total	Life and body	The freedoms and rights of humans and citizens	Honour and reputation	Sexual freedom and sexual morality	Property
<b>Вкупно</b>	<b>9 539</b>	<b>920</b>	<b>283</b>	<b>18</b>	<b>64</b>	<b>4 073</b>
<b>Главна казна</b>	<b>5 464</b>	<b>443</b>	<b>117</b>	<b>10</b>	<b>55</b>	<b>2 460</b>
<b>Затвор</b>	<b>3 064</b>	<b>170</b>	<b>44</b>	-	<b>55</b>	<b>1 851</b>
Доживотен затвор	-	-	-	-	-	-
Затвор од 20 години	-	-	-	-	-	-
Над 10 до 15 години	22	12	-	-	3	5
Над 5 до 10 години	114	6	3	-	13	37
Над 3 до 5 години	161	11	2	-	13	67
Над 2 до 3 години	198	6	2	-	8	107
Над 1 до 2 години	613	14	2	-	4	439
Над 6 до 12 месеци	808	29	5	-	8	548
До 6 месеци	1 148	92	30	-	6	648
<b>Парична казна</b>	<b>2 400</b>	<b>273</b>	<b>73</b>	<b>10</b>	-	<b>609</b>
До 5000 денари	13	5	1	-	-	4
Од 5001 до 10000 денари	138	24	11	3	-	30
Од 10001 до 30000 денари	1 064	140	24	3	-	242
Над 30000 денари	1 185	104	37	4	-	333
<b>Вкупно изречени алтернативни мерки</b>	<b>3 914</b>	<b>476</b>	<b>163</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>1 603</b>
Условна осуда - затвор	3 667	408	147	-	9	1 541
Условна осуда - парична казна	137	42	8	6	-	34
Судска опомена	110	26	8	2	-	28
Општокорисна работа	-	-	-	-	-	-
<b>Поранешни осудувања</b>	<b>1 328</b>	<b>58</b>	<b>35</b>	-	<b>14</b>	<b>805</b>
За истовидни дела	625	19	6	-	6	447
За други дела	484	31	23	-	6	211
За истовидни и други дела	219	8	6	-	2	147




## T-05.3: Convicted adult perpetrators by type of criminal offence and penalties, 2013

Type of crime against						
јавните финансии, платниот промет и стопанството	правниот сообраќај	безбедноста на јавниот сообраќај	вооружените сили	јавниот ред	други групи на кривични дела и вон Кривичниот законик	
Public finances, payment operations and the economy	Legal transactions	Traffic safety	The armed forces	The public order	Other crimes and those outside Criminal Law	
255	285	1 670	4	622	1 345	<b>Total</b>
108	89	1 198	2	286	696	<b>Main penalty</b>
57	57	97	2	212	519	<b>Prison sentences</b>
-	-	-	-	-	-	Life imprisonment
-	-	-	-	-	-	Imprisonment of 20 years
-	-	-	-	-	2	Over 10 to 15 years
5	-	3	-	5	42	Over 5 to 10 years
6	3	2	-	6	51	Over 3 to 5 years
4	1	4	-	20	46	Over 2 to 3 years
12	8	11	1	35	87	Over 1 to 2 years
14	8	17	-	52	127	Over 6 to 12 months
16	37	60	1	94	164	Up to 6 months
51	32	1 101	-	74	177	<b>Fines</b>
-	-	1	-	-	2	Up to 5000 denars
1	2	51	-	3	13	5001 - 10000 denars
6	10	536	-	34	69	10001 - 30000 denars
44	20	513	-	37	93	Over 30000 denars
108	191	378	2	336	640	<b>Total - Alternative measures</b>
108	188	309	2	333	622	Probation - imprisonment
-	3	35	-	2	7	Probation - fine
-	-	34	-	1	11	Court reprimand
-	-	-	-	-	-	Community service
27	28	77	-	86	198	<b>Previous convictions</b>
7	9	27	-	27	77	For similar offences
16	14	42	-	48	93	For other offences
4	5	8	-	11	28	For similar and other offences


G-05.1: Пријавени, обвинети и осудени полнолетни сторители на кривични дела според годината на извршување на делото

G-05.1: Reported, accused and convicted adult perpetrators of criminal offences, by year of committing the crime




G-05.2: Пријавени, обвинети и осудени малолетни сторители на кривични дела според годината на извршување на делото

G-05.2: Reported, accused and convicted juvenile perpetrators of criminal offences, by year of committing the crime



G-05.3: Осудени полнолетни сторители на кривични дела според изречената казна во 2013 година

G-05.3: Convicted adult perpetrators of criminal offences according to the pronounced sentence, 2013



## Т.05.4: Осудени малолетни лица според групите на кривични дела и кривичните санкции, 2013

	Групи на кривични дела против: /				
	вкупно	животот и телото	слободите и правата на човекот и граѓанинот	честа и угледот	половата слобода и половиот морал
	Total	Life and body	The freedoms and rights of humans and citizens	Honour and reputation	Sexual freedom and sexual morality
<b>Вкупно</b>	<b>473</b>	<b>39</b>	<b>5</b>	-	<b>5</b>
<b>Малолетнички затвор</b>	-	-	-	-	-
До 10 години	-	-	-	-	-
Над 8 до 10 години	-	-	-	-	-
Над 5 до 8 години	-	-	-	-	-
Над 3 до 5 години	-	-	-	-	-
Над 2 до 3 години	-	-	-	-	-
До 2 години	-	-	-	-	-
<b>Воспитни мерки</b>	<b>473</b>	<b>39</b>	<b>5</b>	-	<b>5</b>
Укор	80	11	1	-	-
Упатување во дисциплински центар за малолетници	-	-	-	-	-
Мерки на засилен надзор од родител-старател	221	18	2	-	3
Засилен надзор во друго семејство	-	-	-	-	-
Засилен надзор од органот на старателство	160	9	2	-	1
Упатување во воспитна установа	2	1	-	-	-
Упатување во воспитно-поправен дом	10	-	-	-	1
<b>Мерки на безбедност</b>	<b>2</b>	-	-	-	-
<b>Поранешни осудувања</b>	<b>53</b>	<b>3</b>	-	-	<b>1</b>
За истовидни дела	48	1	-	-	-
За други дела	4	2	-	-	-
За истовидни и други дела	1	-	-	-	1

## T-05.4: Convicted juvenile perpetrators by type of criminal offence and penalties, 2013

Type of crime against					
ИМОТОТ	правниот сообраќај	безбедноста на јавниот сообраќај	јавниот ред	други групи на кривични дела и вон Кривичниот законик	
Property	Legal transactions	Traffic safety	The public order	Other crimes and those outside Criminal Law	
353	-	24	25	22	<b>Total</b>
-	-	-	-	-	- Juvenile imprisonment
-	-	-	-	-	- Up to 10 years
-	-	-	-	-	- Over 8 to 10 years
-	-	-	-	-	- Over 5 to 8 years
-	-	-	-	-	- Over 3 to 5 years
-	-	-	-	-	- Over 2 to 3 years
-	-	-	-	-	- Up to 2 years
353	-	24	25	22	<b>Educational measures</b>
53	-	9	3	3	Rebuke
-	-	-	-	-	- Referral to a disciplinary centre for juveniles
168	-	10	10	10	Measures of intensified supervision by the parents or the guardian
-	-	-	-	-	- Intensified supervision in another family
122	-	5	12	9	Intensified supervision by the social agency
1	-	-	-	-	- Referral to a correctional institution
9	-	-	-	-	- Referral to a reformatory
2	-	-	-	-	- Security measures
45	-	1	-	3	<b>Previous convictions</b>
45	-	1	-	1	For similar offences
-	-	-	-	2	For other offences
-	-	-	-	-	- For similar and other offences

## T-05.5: Пријавени полнолетни лица според групите на кривични дела

## T-05.5: Reported adult perpetrators by type of criminal offence

	2009	2010	2011	2012	2013	
<b>Вкупно</b>	<b>30 404</b>	<b>30 004</b>	<b>31 284</b>	<b>31 860</b>	<b>34 436</b>	<b>Total</b>
Кривични дела против животот и телото	937	982	1 024	1 122	943	Crimes against life and body
Кривични дела против слободите и правата на човекот и граѓанинот	410	500	357	407	583	Crimes against the freedoms and rights of humans and citizens
Кривични дела против честа и угледот	8	10	12	11	7	Crimes against honour and reputation
Кривични дела против половата слобода и половиот морал	123	109	83	109	108	Crimes against sexual freedom and sexual morality
Кривични дела против бракот, семејството и младината	395	514	459	444	422	Crimes against marriage, family and youth
Кривични дела против јавните финансии, платниот промет и стопанството	543	620	472	493	510	Crimes against public finances, payment operations and the economy
Кривични дела против имотот	20 205	19 846	21 956	22 292	24 595	Crimes against property
Кривични дела против општата сигурност на луѓето и имотот	481	399	376	380	399	Crimes against the general safety of people and property
Кривични дела против безбедноста во јавниот сообраќај	3 064	2 834	2 898	2 846	2 882	Crimes against traffic safety
Кривични дела против правосудството	360	400	337	340	299	Crimes against the administration of justice
Кривични дела против државата	2	-	6	13	15	Crimes against the state
Кривични дела против службената должност	1 061	1 067	825	843	927	Crimes against official duty
Останати кривични дела	2 645	2 641	2 435	2 514	2 673	Other crimes
Кривични дела предвидени со посебни закони	170	82	44	46	73	Crimes envisaged by special laws

## T-05.6: Пријавени малолетни лица според групите на кривични дела

## T-05.6: Reported juveniles by type of criminal offence

	2009	2010	2011	2012	2013	
<b>Вкупно</b>	<b>1 519</b>	<b>1 244</b>	<b>1 163</b>	<b>1 001</b>	<b>1 005</b>	<b>Total</b>
Кривични дела против животот и телото	103	107	88	60	66	Crimes against life and body
Кривични дела против слободите и правата на човекот и граѓанинот	2	2	1	6	5	Crimes against the freedoms and rights of humans and citizens
Кривични дела против честа и угледот	1	4	-	1	-	Crimes against honour and reputation
Кривични дела против половата слобода и половиот морал	17	24	14	10	19	Crimes against sexual freedom and sexual morality
Кривични дела против бракот, семејството и младината	1	2	3	2	4	Crimes against marriage, family and youth
Кривични дела против јавните финансии, платниот промет и стопанството	12	14	14	10	4	Crimes against public finances, payment operations and the economy
Кривични дела против имотот	1 192	937	917	773	745	Crimes against property
Кривични дела против безбедноста на јавниот сообраќај	1	61	43	50	28	Crimes against traffic safety
Кривични дела против правосудството	10	3	2	6	1	Crimes against the administration of justice
Останати кривични дела	180	88	81	83	133	Other crimes
Кривични дела предвидени со посебни закони	-	2	-	-	-	Crimes envisaged by special laws

## T-05.7: Осудени полнолетни лица според групите на кривични дела

## T-05.7: Convicted adult perpetrators by type of criminal offence

	2009	2010	2011	2012	2013	
<b>Вкупно</b>	<b>9 801</b>	<b>9 172</b>	<b>9 810</b>	<b>9 042</b>	<b>9 539</b>	<b>Total</b>
Кривични дела против животот и телото	905	872	945	881	920	Crimes against life and body
Кривични дела против слободите и правата на човекот и граѓанинот	185	217	240	223	283	Crimes against the freedoms and rights of humans and citizens
Кривични дела против честа и угледот	186	181	169	141	18	Crimes against honour and reputation
Кривични дела против половата слобода и половиот морал	65	54	54	47	64	Crimes against sexual freedom and sexual morality
Кривични дела против бракот, семејството и младината	255	272	317	305	304	Crimes against marriage, family and youth
Кривични дела против јавните финансии, платниот промет и стопанството	204	203	240	212	255	Crimes against public finances, payment operations and the economy
Кривични дела против имотот	3 952	3 613	3 850	3 652	4 073	Crimes against property
Кривични дела против општата сигурност на луѓето и имотот	134	100	126	125	138	Crimes against the general safety of people and property
Кривични дела против безбедноста во јавниот сообраќај	1 903	1 764	1 770	1 595	1 670	Crimes against traffic safety
Кривични дела против правосудството	141	132	137	153	117	Crimes against the administration of justice
Кривични дела против државата	-	1	-	1	4	Crimes against the state
Кривични дела против службената должност	167	142	133	150	137	Crimes against official duty
Останати кривични дела	1 602	1 544	1 785	1 537	1 536	Other crimes
Кривични дела предвидени со посебни закони	102	77	44	20	20	Crimes envisaged by special laws

## T-05.8: Осудени малолетни лица според групите на кривични дела

## T-05.8: Convicted juvenile perpetrators by type of criminal offence

	2009	2010	2011	2012	2013	
<b>Вкупно</b>	<b>748</b>	<b>547</b>	<b>722</b>	<b>556</b>	<b>473</b>	<b>Total</b>
Кривични дела против животот и телото	49	59	79	43	39	Crimes against life and body
Кривични дела против слободите и правата на човекот и граѓанинот	4	1	5	1	5	Crimes against the freedoms and rights of humans and citizens
Кривични дела против честа и угледот	1	-	2	-	-	Crimes against honour and reputation
Кривични дела против половата слобода и половиот морал	14	7	12	8	5	Crimes against sexual freedom and sexual morality
Кривични дела против бракот, семејството и младината	-	1	1	-	1	Crimes against marriage, family and youth
Кривични дела против јавните финансии, платниот промет и стопанството	4	13	7	9	3	Crimes against public finances, payment operations and the economy
Кривични дела против имотот	547	403	513	409	353	Crimes against property
Кривични дела против безбедноста на јавниот сообраќај	46	35	39	26	24	Crimes against traffic safety
Кривични дела против правосудството	-	1	3	2	-	Crimes against the administration of justice
Останати кривични дела	83	27	61	58	43	Other crimes

### T-05.9: Судови од општа надлежност

#### T-05.9: Courts of general jurisdiction

	Судови/Courts						Судии/Judges					
	вкупно	врховен	виш управен	управен	апела- циски	основни	вкупно	врховен	виш управен	управен	апела- циски	основни
	Total	Supreme	Higher adminis- trative	Adminis- trative	Appel- late	Courts of first instance	Total	Supreme	Higher adminis- trative	Adminis- trative	Appel- late	Courts of first instance
2007	33	1	-	1	4	27	607	19	-	18	82	488
2008	33	1	-	1	4	27	659	20	-	22	89	528
2009	33	1	-	1	4	27	655	22	-	24	94	515
2010	33	1	-	1	4	27	668	24	-	24	105	515
2011	34	1	1	1	4	27	685	23	13	30	109	510
2012	34	1	1	1	4	27	668	20	11	29	105	503
2013	34	1	1	1	4	27	656	23	10	30	109	484

Извор: Министерство за правда

Source: Ministry of Justice

### T-05.10: Начин на решавање на предметите и одлучување во Уставниот суд на Република Македонија

#### T-05.10: Manner of case solving and decision making in the Constitutional Court of the Republic of Macedonia

	2013	
Вкупно	142	Total
Одлуки за укинување	13	Decisions for repealing
Одлуки за поништување	1	Decisions for revoking
Одлука за одбивање	-	Decision for refusing
Одлука за утврдување	-	Decision for determining
Решенија за неповедување постапка	63	Decision for not initiating a procedure
Решенија за отфрлање на иницијативата/барањето	59	Decision for rejecting the initiative/the request
Решенија за запирање постапка	3	Decision for ending a procedure
По чл. 16, 13 и 15 од Деловникот на Судот	2	According to articles 16, 13 and 15 of the Rules of Procedure of the Court
Предмети решени на друг начин	1	Cases solved in another way

Извор: Уставен суд на Република Македонија

Source: Constitutional Court of the Republic of Macedonia



**T-05.11: Структура на предметите во работа, според видот на надлежноста на Уставниот суд на Република Македонија**

**T-05.11: Structure of cases by type of competence of the Constitutional Court of the Republic of Macedonia**

	2013	
<b>Вкупно</b>	<b>193</b>	<b>Total</b>
Оценка на уставноста и законитоста	170	Assessment of the constitutionality and legality
Барања за заштита на слободите и правата	22	Requests for protection of freedom and rights
Судир на надлежности	1	Competence collision
Одговорност на Претседателот на Републиката	-	Responsibility of the President of the Republic
Оценување на уставноста на програмите и статутите на политичките партии и здруженијата на граѓани	-	Assessment of the constitutionality of programmes and statutes of political parties and civil associations
Други надлежности на Уставниот суд	-	Other competences of the Constitutional Court

Извор: Уставен суд на Република Македонија

Source: Ministry of Justice

**T-05.12: Адвокати и адвокатски приправници**

**T.05.12: Lawyers and law clerks**

				2009	2010	2011	2012	2013
<b>Вкупно</b>	<b>Total</b>	сé	all	2 393	2 347	2 589	2 790	2 483
		жени	females	950	872	988	1 176	969
		мажи	males	1 443	1 475	1 601	1 614	1 514
Адвокати	Lawyers	сé	all	2 017	2 101	2 297	2 471	2 209
		жени	females	719	727	815	992	785
		мажи	males	1 298	1 374	1 482	1 479	1 424
Адвокатски приправници	Law clerks	сé	all	351	220	256	279	234
		жени	females	212	129	148	154	158
		мажи	males	139	91	108	125	76
Адвокатски стручни соработници	Junior lawyers	сé	all	25	26	36	40	40
		жени	females	19	16	25	30	26
		мажи	males	6	10	11	10	14

Извор: Адвокатска комора на Македонија

Source: Bar Association of the Republic of Macedonia